

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Објавува

Барање за изразување на интерес за позиција
“Правник во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на
Министерството за труд и социјална политика ”
(реф.бр. МК/SSIP # 1.3.19)

Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект)
Кредит Бр: 8902 –МК

Консултантски услуги – Индивидуален консултант

На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на Правник во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика (МТСП).

Целта на оваа задача е да се зајакне капацитетот на Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на МТСП како алатка за креирање политики за подобрување на системот на социјална заштита. Правниот советник се очекува да го поддржи министерството за широк спектар на прашања, вклучувајќи, обезбедување на мислења, толкувања и предлози од правен аспект.

Консултантот ќе биде ангажиран со полно работно време, од 08.30 до 16.30 часот од понеделник до петок

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspх>.

Потребни квалификации:

- ⇒ Високо образование од областа на правото, магистерски студии ќе се сметаат за предност,
- ⇒ Најмалку три годишно искуство во слична област,
- ⇒ Познавање на јавниот сектор во Македонија, познавање на системите за социјална заштита, образование, здравство и вработување (пазар на труд), ќе се смета за предност;
- ⇒ Одлична вербална и писмена комуникација на англиски и македонски јазик.

Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: www.worldbank.org.

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот, е-маил: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk.

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата

квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).

Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **27.11.2020 година** електронски на маил адресата: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk, или по пошта на следната адреса: Министерство за труд и социјална политика, Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ проект), Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија, со назнака: за Елизабета Куновска, менаџер на ППСУ проект, (реф.бр. 1.3.19)